

## Валентина Велковска-Трајановска

Ред. бр.	Опис на активноста за самоконтрола на автономниот статус на ФРВ согласно со Стандарди и нормативи за изведување на високообразовна дејност на Универзитетот	Поени		
3.	<p><b>Објавен труд и претставување со уметничко и стручно дело на меѓународна научна, уметничка конференција, конгрес и научно и стручно списание – 2 (два) поени</b></p>	Поени		
	<p>Конкретна активност</p> <p>Zelenkovska Leshkova, Stefaniya and Velkovska-Trajanovska, Valentina (2013) <a href="#">Tvorestvoto na makedonskite kompozitori vo uslovi na tranzicija 1991-2012/1991-2001/2001-2012</a>. In: Muzika regiona u uslovima tranzicije (1990-2010), 25.01.2013, Sala Crnogorske akademije nauka i umjetnosti, Podgorica, Crna Gora. (Unpublished)</p> <p>Zelenkovska Leshkova, Stefaniya and Velkovska-Trajanovska, Valentina (2013) <a href="#">Tvorestvoto na makedonskite kompozitori vo uslovi na tranzicija 1991-2012/1991-2001/2001-2012</a>. In: Muzika regiona u uslovima tranzicije (1990-2010), 25.01.2013, Sala Crnogorske akademije nauka i umjetnosti, Podgorica, Crna Gora. (Unpublished)</p>	2		
9.	<p><b>Објавен труд и претставување со уметничко и стручно дело на домашна научна, уметничка конференција, конгрес (независно од тоа на кое место во трудот се наоѓа истражувачот /наставникот/ соработникот) и во домашно научно и стручно списание како главен носител и најмногу уште само еден автор, кој го определува главниот носител – 1 (еден) поен</b></p>	Поени		
	<p>Конкретна активност</p> <p>Velkovska-Trajanovska, Valentina (2012) <a href="#">Рихард Штраус - Аспекти на оркестарскиот јазик и симфониската поема „Дон Кихот“</a>. Зборник на трудови, Факултет за музичка уметност, 3 (3). ISSN 1857-8659</p> <p>Velkovska-Trajanovska, Valentina (2012) <a href="#">Рихард Штраус - Аспекти на оркестарскиот јазик и симфониската поема „Дон Кихот“</a>. Зборник на трудови, Факултет за музичка уметност, 3 (3). ISSN 1857-8659</p>	1		
10.		Поени		
	<p><b>Музичка работилница, изложба и проекција</b></p>	Поени		
	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: center;"><b>во земјава 1 (еден) поени</b></td> <td style="text-align: center;"><b>во странство 2 (два) поени</b></td> </tr> </table>	<b>во земјава 1 (еден) поени</b>	<b>во странство 2 (два) поени</b>	
<b>во земјава 1 (еден) поени</b>	<b>во странство 2 (два) поени</b>			
	<p>Конкретна активност</p> <p>Промоција на музичката едукација во Средните музички училишта (Скопје, Штип, Битола и Тетово)</p> <p>Janevski, Vladimir and Zelenkovska Leshkova, Stefaniya and Jovanov, Ilco and Velkovska-Trajanovska, Valentina and Skarik, Milica and Gavrilovski, Goce (2013) <a href="#">Факултет за музичка уметност</a>. [Video]</p>	4		

	Компонирано музичко дело (соло, дуо, трио, квартет, камерен ансамбл до седум изведувачи, хор и вокално-инструментални дела во траење до 7 мин.) со оригинални уметнички резултати, концертна изведба (печатено како партитура од официјална институција или снимено-издадено на ЦД од официјална медиумска или издавачка куќа)		Поени
	во земјава 5 (пет) поени	во странство 7 (седум) поени	
	Конкретна активност  Velkovska-Trajanovska, Valentina (2013) <a href="#">Days of Macedonian Music 2013 - Koncert na Reconsil Ensemble Vienna</a> . [Performance]  Velkovska-Trajanovska, Valentina (2013) <a href="#">Minifestival - Osterreich-Mazedonien</a> . [Performance]  - Валентина Велковска-Трајановска, <i>Чекор пред темнината</i> – Концерт на Reconsil Ensemble на фестивалот Денови на македонска музика 2013, Скопје;  Velkovska-Trajanovska, Valentina (2013) <a href="#">Days of Macedonian Music 2013 - Koncert na Reconsil Ensemble Vienna</a> . [Performance]  - Валентина Велковска-Трајановска, <i>Орфеј на бескрајот</i> – за мешан хор, Концерт на “New London Chamber choir” во Лондон, Англија, март 2013  Velkovska-Trajanovska, Valentina (2013) <a href="#">Kreutzer Quartet &amp; The New London Chamber Choir - Macedonia Now!</a> [Performance]		15
11.	Авторско ЦД или ДВД издание (од издавачка куќа или фестивал):		Поени
	во земјава 8 (осум) поени	во странство 9 (девет) поени	
	Конкретна активност  Velkovska-Trajanovska, Valentina (2013) <a href="#">Чекор пред темнината - авторски компакт диск</a> . [Audio]		8
14.	Издаден учебник – 5 (пет) поени		Поени
	издадена скрипта – 2 (два) поени		
	Конкретна активност  Velkovska-Trajanovska, Valentina (2013) <a href="#">Хармонија 1 - рецензирана скрипта</a> . [Teaching Resource]. <a href="http://e-lib.ugd.edu.mk/ugd/index.php?id=222">http://e-lib.ugd.edu.mk/ugd/index.php?id=222</a>		2
		<b>Вкупно поени</b>	<b>18</b>